

Иницијална проценка на влијание на регулативата

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите

1. Опис на проблемите

Донесувањето на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг е со цел подобро регулирање на работењето на давателите на финансиски лизинг, во насока на пропишување на супервизорски стандарди на основањето и работењето на истите, и унапредување на казнената политика.

2. Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите

Со измената и дополнувањето на Законот за лизинг се пропишуваат супервизорски стандарди за основањето и работењето на давателите на финансиски лизинг во Република Македонија. Истовремено, се намалува висината на глобите во однос на постојните глоби, се врши поделба на прекршоците на полесни и потешки прекршоци сторени од давател на финансиски лизинг и се бришат повеќе прекршочни одредби поради пренормираност на Законот. Истотака, се воведува правилото "Молчењето значи одобрување" во постапката за издавање на дозвола за вршење финансиски лизинг, со што се врши усогласување со Законот за општата управна постапка.

Со предложените измени и дополнувања на Законот за лизинг се очекува да се постигне поголема контрола врз работењето на давателите на финансиски лизинг и да се постигне унапредување на казнената политика и бизнис климата во Република Македонија.

3. Идентификација на можни решенија (опции)

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата "не прави ништо" се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline).

Опција 2: Донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.

Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија

Предложено решение (опција):

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.

Опис:

Основни решенија на предложениот Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг се:

- пропишување на супервизорски стандарди за основањето и работење на давателите на финансиски лизинг;
- намалување на висината на глобите за 35% во однос на постојните;
- бришење на 20 прекршочни одредби од Законот заради негова пренормираност, како и пропишување на нови прекршоци соодветно на одредбите од измените на законот и
- воведување на правилото "Молчењето значи одобрување" во постапката за издавање на дозвола за вршење финансиски лизинг

1. Трошоци

- Дали опцијата предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните и физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобренія, овластуваа, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци? Ако да, наведи ги формалностите

Предложеното решение не предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните и физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобренія, овластуваа, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци.

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

- Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение ќе предизвика трошоци за давателите на финансиски лизинг кои согласно измените ќе треба да се усогласат со измените во законот, во насока на обезбедување на 6.100.000 денари. основна главнина (за разлика од сегашното решение кое дозволува вршење на финансиски лизинг со 5.000 евра)

- Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика континуирани трошоци за правните или физичките лица.

2. Придобивки

Со предложените решенија во Законот за лизинг се очекува да се остварат следниве придобивки:

- поголема контрола врз работењето на давателите на финансиски лизинг;
- поголема сигурност и еднаквост на субјектите;
- групирањето на прекршоците овозможува сторениот прекршок да биде санкциониран со соодветна глоба која е намалена во однос на постојните во просек за 35% и
- зголемување на ефикасноста во работењето на државната администрација преку воведувањето на правилото "Молчењето значи одобрување" во постапката за издавање на дозвола за вршење финансиски лизинг

Со горенаведените придобивки се очекува да унапреди бизнис климата и казнената политика во Република Македонија.

3. Ризици и претпоставки

Главна мотивација за донесување на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг е потребата за подобро регулирање на работењето на давателите на финансиски лизинг, во насока на пропишување на супервизорски стандарди на основањето и работењето на истите, како и потребата за унапредување на казнената

политика во Република Македонија.

Главен ризик од недонесувањето на Предлогот на закон е регулирањето на работењето на друштвата за лизинг да остане непроменето, што негативно ќе влијае на конкуренцијата во финансискиот сектор, како и да остане во примена висина на глобите што се изрекуваат за различни типови на прекршоци по исти критериуми со што нема да се постигне целта за унапредување на казнената политика и подобрување на бизнис климата во Република Македонија.

4. Останати влијанија

Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата	Резултати приложени во материјалот	Резултати приложени во прилог
Влијание врз национална конкурентност	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз животната средина	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз правата на граѓаните	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување	ДА / НЕ	ДА / НЕ

Чекор 3: Консултации

При подготвување на текстот на законот извршени се консултации и усогласени ставови со Министерството за правда, Секретаријатот за законодавство при Владата на Република Македонија, Министерството за економија и Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања. Добиени се мислења од Стопанската комора - групација лизинг.

Резиме на иницијалната проценка на влијание на регулативата

1. Краток осврт на преферираното решение/опција:

Со измената и дополнувањето на Законот за лизинг се пропишуваат супервизорски стандарди за основањето и работењето на давателите на финансиски лизинг во Република Македонија. Истовремено, се намалува висината на глобите во однос на постојните глоби, се врши поделба на прекршоците на полесни и потешки прекршоци сторени од давател на финансиски лизинг и се бришат повеќе прекршочни одредби поради пренормираност на Законот. Истотака, се воведува правилото "Молчењето значи одобрување" во постапката за издавање на дозвола за вршење финансиски лизинг, со што се врши усогласување со Законот за општата управна постапка.

Со предложените измени и дополнувања на Законот за лизинг се очекува да се постигне поголема контрола врз работењето на давателите на финансиски лизинг и да се

постигне унапредување на казнената политика и бизнис климата во Република Македонија.

2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:

Ленче Тагасовска, Виолета Стојановска Петровска, Јане Севдински, Бојана Мијовиќ

3. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе се вклучат во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:

**Изјава од министерот
за иницијалната проценка на влијание на регулативата**

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на влијанието на регулативата/ предлогот за донесување на закон

1.	Има / Нема влијание	врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари.
2.	Има / Нема влијание	врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија
3.	Има / Нема влијание	врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар
4.	Има / Нема влијание	врз економијата и врз обемот на државна помош
5.	Има / Нема влијание	врз животната средина
6.	Има / Нема влијание	врз социјалната положба на граѓаните

7.	Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. Датум на објавување: Вклучени организации и претставници: Свое мислење дадоа следниве организации:	ДА / НЕ 05.01.2011 СЗ, МЕ, МП, КЗПВ Стопанска комора
8.	Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид,	ДА/НЕ
9.	Предлогот за донесување на закон е лекториран.	ДА/НЕ
10.	Спроведени се меѓуресорски консултации.	ДА/НЕ
11.	Дали предлогот за донесување на закон предвидува управна постапка?	ДА/НЕ
12.	Доколку предлогот за донесување на закон предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи одобрување“?	ДА/НЕ

Изјава од Заменик претседателот на Владата и министер за финансии

Јас, м-р Зоран Ставрески, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на влијанија на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Потпис на Заменик претседателот на Владата и
министер за финансии:

м-р Зоран Ставрески

Датум: 04.01.2011 година

Изготвил: Јане Севдински

Бојана Мијовиќ

Одобрила: Ленче Тагасовска

Согласна: Виолета Стојановска Петровска